

АВТОМОБИЛ СО 12 ЦИЛИНДРИ



■ Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Volkswagen Touareg W12 Sport има спортски изглед, динамички перформанси со висок комфор. Кај овој автомобил најинтересен е неговиот мотор. Машината има

12 цилиндри, а нејзината работна зафатнина изнесува цели 6.000 сантиметри кубни. Овој механички состав постигнува моќност од 450 кс или 331 kW. Ваквите карактеристики овозможуваат



одличен ефект на автомобилот. За 5.9 секунди тој развива брзина од 0 до 100 километри на час. Максималната брзина на овој Volkswagen електронски е ограничена на 250 километри на час. Преносот на моќноста се вр-

ши преку шестбрзинскиот автоматски менувач т.е. Tiptronic трансмисија. Цената на спортскиот автомобил Volkswagen Touareg W12 Sport во Германија изнесува 96.300 евра и може веднаш да се нарча.



Ми-Да Моторс

СО КИНЕЗИТЕ ПРОТИВ БАНКРОТ

Приказната за Rover сè уште не е завршена, барем така сакаат да веруваат на британскиот остров, па секој час се појавуваат нови оптимистички најави за можните спасувачи на фабриката, која се удави во долгови. Најновата информација говори дека би можело да дојде до заеднички вложувања со кинеската автомобилска корпорација од Шангај. Тоа



значи дека веќе во 2007 година ќе оживее и овој нов Rover 75, со каросерија за 5 сантиметри повисока и 10 сантиметри подолго од BMW серија 3, што би значело и повеќе простор во кабината. Платформата ќе биде преземена од претходниот, единствениот успешен модел на Rover во последните неколку децении - "75". И моторите ќе бидат исти - бензинските од 1.8 литри, со и без турбине, и V6 од 2.5 литри, додека дизелите можат да бидат преземени од VW или од GM моделите, затоа тоа што овие фабрики се партнери со шангајската компанија.

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛИ НА ИДНИНАТА

Автомобилите на иднината нема да изгледаат како денешните автомобили. Нивниот дизајн значително ќе се разликува од овој на автомобилите кои сега се возат.

Промената на дизајнот на возилата полека се спроведува, така што тоа дури и не се забележува, но ако се споредат автомобилите кои денес се возат со оние од пред 5 години ќе се види дека постои голема разлика.

VOLVO ПОЛУДЕ!

На изложбата во Лас Вегас, огранокот на Volvo во САД го прикажа атрактивниот концепт на спортски автомобил, моделот T6 Roadster.

Под неговата хауба се крие 2.9 литарски twin turbo шестцилиндарски мотор позајмен од основниот модел S80. Од



истиот модел се позајмени и седиштата, дури и поголемиот дел од механичките компоненти. Дефинитивно, уникати се челичната рамка и плочата со инструментите. Колку и да делува фатално, T6 ги запазува сигурносните стандарди по кои Volvo го стекна култниот статус. Истото се однесува и на комфорноста. Volvo претстави и концепт на спортски автомобил.

ПРВА НАГРАДА ЗА SEAT LEON

Новиот Leon се здоби со титулата "Автомобил на годината за 2006" во Данска. Ова е прв пат автомобил од марката на Seat да биде прогласен за автомобил на годината во Данска. Во текот на проценката на моделите, во што учествуваа 26 автомобили, стручњаците посветија особено внимание на следниве работи: сигурносните елементи, практичноста, комфорот, возните особини и цената на возилото во однос на вложените средства. Од 23 модели кои влегоа во изборот за оваа награда, шпанскиот модел излезе како победник пред Mazda 5 и Suzuki Swift, кои освоија второ, односно трето место. Новиот Seat Leon нема да биде лансиран во оваа скандинавска земја сè до следната година. Освојувањето на оваа награда му обезбедува добар пласман на Seat за тој тип пазар.